

"Предлогот на лидерот на ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов, за ревизија на македонските учебници едноставно го толкувам како верификација на санстефанските идеи, овој пат во највисокиот законодавен дом на Бугарија, во бугарското Собрание. Уште од создавањето на бугарската држава сите политички фактори бескрајно се опседнати со санстефанскиот сон, а очигледно и до денес некои структури во Бугарија не се ослободиле од тој сон", вели доцент д-р Ванчо Ѓорѓиев.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОДОБРО БИ БИЛО БУГАРИТЕ ДА ФОРМИРААТ КОМИСИИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИТИСОЦИТЕ ВРЗ ТАМОШНОТО МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО, ОТКОЛКУ ДА БАРААТ ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ КОИ ЌЕ ГИ ПРЕИСПИТУВААТ ДЕМОКРАТИЈАТА И СИТЕ ДРУГИ ПРОЦЕСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДОЦЕНТ Д-Р ВАНЧО ЃОРЃИЕВ

САНСТЕФАНСКА БУГАРИЈА ОД Х ВО ИЛИНДЕНСКА МАКЕДО

Ако некој посегне по историјата на еден народ, тоа значи дека посегнува и по неговата иднина, затоа што народ без свое минато не е народ, а уште помалку тој може да има своја иднина. Аспирациите на нашите соседи не запреа со Букурешкиот мировен договор кога Македонија беше поделена меѓу Бугарија, Грција, Албанија и Србија. Напротив, сè уште трае желбата да се заземе што поголем дел од македонската територија, која ќе се прикаже како сопствена.

Како што минуваа годините им растаа апетитите и притисоците врз македонското малцинство кое живее на нивна територија. Некои сили континуирано се дрзнуваа да ни ја менуваат историјата.

По она што ни се случи во 2001 година, епилог на тоа беше изучување на некаква "Рамковна" историја, и по барањето во историските учебници да не се употребува терминот турско ропство, покуси не останаа ниту Бугарите. И тие ги замешаа своите прсти во кроењето на "новата македонска историја", иако рака на срце тие и никогаш досега не ги тргнале. Малку им беше провокацијата за заедничката прослава на Илинден, па сега се осмелија да бараат и ревизија на македонските учебници каде се спомнува терминот бугарска

окупација - како тие да биле наши ослободувачи, а не поробувачи. Ова е нон сен, бидејќи историските архиви јасно говорат за тоа на чија страна беше Бугарија во војните и каква улога таа одигра на штета на Македонија и на Македонците.

ПОРОБУВАЧИ ИЛИ "ОСЛОБОДИТЕЛИ"?

Еден од најжестоките противници на македонското малцинство во Бугарија, Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО-БНД, поднесе Декларација до народното Собрание на Бугарија во која побара "корекција на учебниците по историја во Македонија со бришење на оценките за бугарската окупација за време на Втората светска војна, односно деидеологизација на учебниците со која наводно ќе се избришат фалсификатите за националниот карактер на историските личности на бугарското мнозинство на населението во областа Македонија до 1944 година".

Токму тој кој Македонија ја нарекува со референцата БЈРМ, побара "Бугарија да наметне мерки за заштита на правата на бугарското население во Македонија, ка-

ко и заштита на бугарското културно наследство, а предлага и формирање европска комисија од јавни личности, која ќе го набљудува и годишно ќе поднесува извештај за развојот на процесот на демократизацијата во БЈРМ...".

Замислете, земјата која не ги почитува човековите права на Македонците кои таму живеат, а и воопшто не ги признава како малцинство, бара од Македонија да ги почитува правата на наводните Бугари, кои живеат во нашава земја? Револтирани од последниот инцидент во Скопје, кој се случи за време на чествувањето за Мара Бунева, се осмелија да ни кажат дека не сме ги почитувале човековите права, а по сè изгледа забораваат што се случува секоја година на гробот на македонскиот револуционер Јане Сандански. Тие не им дозволуваат на Македонците да се доближат до вечниот дом на овој великан, а камоли да одржат говор или нешто слично. Да не бидеме сфатени погрешно, не ги оправдуваме насилствата, но за сè има мерка и граница.

"Предлогот на Каракачанов за ревизија на македонските учебници - вели доцент д-р Ванчо Ѓорѓиев - едноставно го толкувам како верификација на санстефанските идеи, овој пат во највисокиот законодавен

А УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ДА СОЗДАДАТ НОВА ИСТОРИЈА

дом на Бугарија, во бугарското Собрание. Зошто го велам тоа? Бидејќи уште од создавањето на бугарската држава сите бугарски политички фактори бескрајно се опседнати со санстефанскиот сон, а очигледно и до денес некои структури во Бугарија не се ослободиле од тој сон. Доволен показател за тоа е ако само ги погледнеме рекламните материјали на ВМРО-БНД на чие чело стои Каракачанов, за да видиме дека во нивните календари стои картата на Санстефанска Бугарија, во чии граници е вклучена и Македонија. Значи, гледано од тој аспект, нема никакво отстапување во бугарската политика во однос на македонското прашање. Не знам колку ова и оди во прилог на бугарската официјална политика, меѓутоа доволно е Бугарите да помислат што можат да постигнат со тоа, дали тие сакаат да ни кажат дека повторно ќе нè 'ослободуваат', не знам, но им благодариме на сите нивни 'ослободувања', такви имавме во Балканските војни, во Првата светска војна, во Втората светска војна. Овој пат мислам дека сакаат да нè 'ослободат' од нас самите, да ја 'ослободат Македонија од Македонците'. Мислам дека тоа апсолутно им оди на штета на добрососедските односи, но и на европските перспективи на Бугарија".

"Дали можеме тоа да го сфатиме и во еден друг контекст со 'нападот врз Р Македонија' дека тоа е обид да се игнорира македонското малцинство во Бугарија за да се спречи регистрацијата на ОМО 'Илинден' Пирин како легална политичка

еден обид за иронизирање со Р Македонија. Официјално бугарската држава нè призна под уставно име, но ние знаеме каков е нивниот однос во контекст на националниот идентитет. Тие и понатаму сметаат дека Македонците се Бугари. На тоа поле премногу работи нивната наука, а ако го погледнеме бугарскиот научен институт чии главни поддржувачи се луѓето на Каракачанов, ќе заклучиме дека тие до ден денес од петни жили се трудат да извадат начин и документи за да докажат дека ние сме Бугари. И понатаму продолжуваат со теоријата, сега малку видеоизменета, дека сме еден народ, но во случајов во две држави. Ако порано бараа директно обединување на Македонија со Бугарија сега ја протежираат другата идеја дека ние сме еден народ во две држави. Во таа смисла треба да ја видиме и севкупната нивна пропаганда која таму се води, како од одделни политички фактори, така и од државата. Кога велам државата мислам на оној друг момент со издавање пасоши и државјанства за македонските граѓани, кои еден ден сакаат да ги искористат како аргумент дека во Македонија живеат Бугари".

МАКЕДОНСКА ИНФЕРИОРНОСТ

Во однос на комисијата која Каракачанов бара да се формира во Македонија и

"Ние гледаме каква антимакедонска кампања деновиве се разви во Бугарија во смисла дека беа нападнати Бугарите при чествувањето за Мара Бунева. Меѓутоа, да потсетиме што сè се случуваше на гробот на Јане Сандански, како таму беа третираны Македонците, така што споредбите дека во Македонија се врши антибугарска кампања воопшто не држат, напротив и со ова што сега се иницира во Бугарија се гледа дека таму всушност се спроведува антимакедонска политика. Значи, Македонија не води антибугарска политика, напротив Бугарија води антимакедонска политика".

Доказ за тоа до каде бугарската пропаганда може да оди е упадот на бугарскиот хакер на официјалната веб-страница на шефот на државата Бранко Црвенковски. Непознатиот хакер од Бугарија му остави порака со бугарски државен грб и национално мото "Заедништвото ја прави силата".

"Почитувани соседи, Ви се чудиме на желбите и напорите кои ги вложувате за да царува неразбирањето меѓу нас. Се стремите кон големото европско семејство, а продолжувате со глупавите и избрзани настапи. Не заборавајте дека заедништвото ја прави силата. Не дозволувајте ова да Ви го напомуваме на овој начин постојано. Поздрави, 'р Е'", пишуваше во пораката.

И по сè ова, прашањето е немаме ли како држава сила да се спротивставиме на антимакедонската политика, која ја водат не само луѓето од надвор, туку и на луѓето кои живеат во Македонија. Наместо сами да се бориме и да го докажуваме нашиот идентитет (директорот на Архивот на Македонија изјави дека Крсте Петков Мисирков во сите документи се потпишувал како Македонски Бугарин), ние сами како да се откажуваме од сопственото минато и правиме корист на друга држава.

Каде во сè ова се македонските владејачки структури и зошто досега молчеа за притисоците врз македонското малцинство? Грев е тамошниот наш народ да го оставаме сам на себе, и срамота е што за прашањето - Македонците во соседството спиевме 16 години.

Демократска обнова на Македонија иницираше Декларација за правата на македонското малцинство во Бугарија, која засега ја имаат потпишано 25 пратеници и се очекува таа да влезе во собраниска процедура.

"Р Македонија ги практикува највисоките стандарди за етнички малцинства во Европа, излегувајќи и надвор од меѓународно гарантираните права. Природно е да очекува и да се залага за почитување на правата на македонското малцинство кое живее во соседните земји. Како држава овие заложби најчесто сме ги искажувале многу скромно и воздржано, често инфериорно. Тоа не влијаело позитивно ниту на правата на македонското малцинство, ниту на меѓудржавните односи. Напротив, се случува да има обратен ефект и да се провоцира и да се наметнува вештачки проблем во Македонија", изјави Лилјана Поповска, претседател на ДОМ.

IX ВЕК ВОСКРЕСНУВА НИЈА ОД XXI ВЕК



БУДНО СЕ СЛЕДИ СЕКОЈ ЧЕКОР НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА

партија на тамошните Македонци. Во секој случај постапката е крајно некоректна, би рекол повампирување на едни идеи од XIX век, кои Балканот долго време го носеа во друга насока. Сметам дека во време на интеграции и културен натпревар на народите луѓето треба да се ослободат од таквите идеи и апсолутно да се осудат како фашизоидни идеи", констатира Горѓиев.

Сепак, не е јасно прашањето: ако Бугарите и официјално ни го признаа уставното име, зошто сега Каракачанов го употребува терминот БЈРМ?

Горѓиев објаснува: "Очигледно тоа е

која ќе има цел да набљудува како оваа земја ги почитува правата, Горѓиев потенцира:

"Не знам за каква комисија размислуваат, веројатно тој знае што мисли. Но, очигледно подобро би било да предложи да се формираат комисији во Бугарија за испитување на демократијата и за притисоците врз македонското малцинство, отколку да бара формирање комисији кои ќе го преиспитуваат националното потекло, демократијата и сите други процеси во РМ".

Неодамнешниот инцидент во Скопје Горѓиев го коментира: